



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 17 мај 1989
Скопје

Број 20

Год. XLV

Аконтацијата за 1989 година изнесува 130.000 динари. Овој број чини 2.000 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

338.

Врз основа на Одлуката за потврдување на завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1988 година и утврдената распределба по намени, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦА ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА ШТО ГИ ОСТВАРИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ НАД РАСХОДИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 1

На Републичкиот комитет за индустрија и енергетика му се одобрува позајмица од средствата за учество на Републиката со финансирањето на Програмата за истражувачки работи во рударството во износ од 250.000.000 динари, а кои ќе ги користи Геолошки завод — Скопје за исплата на личен доход за месец март 1989 година.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се даваат на користење на Геолошки завод со обврска на враќање на Републичкиот комитет за индустрија и енергетика по извршените работи од договорите за геолошки истражувања што ќе се склучат во 1989 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1140/1
11 мај 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р

339.

Врз основа на член 24, став 2 од Законот за ловот („Службен весник на СРМ“ бр. 43/88), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПАРИЧНАТА НАГРАДА ЗА УНИШТУВАЊЕ НА ВОЛЦИТЕ

1. Паричната награда за уништување на волци изнесува и тоа:

- за волчица 150.000 динари
- за волк 100.000 динари
- за волче во легло со возраст до 2 месеци 50.000 динари

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на паричната награда за уништување на волци („Службен весник на СРМ“ бр. 16/88).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1062/1
11 мај 1989 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р Глигорие Гоговски, с. р

340.

Врз основа на членовите 1, 2, 5, 9, 12, 16 и 17 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ бр. 40/87), Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“, на седницата одржана на 27 април 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО 1989 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И ЗДРАВСТВОТО ОД ИНТЕРЕС ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. За повеќегодишни особено значајни остварувања постигнати во образованието, наградата се доделува на:

а) поединци:

1. д-р Митко Илиевски, редовен професор (во пензија) на Филозофскиот факултет — Скопје,
2. д-р Живко Мадевски, редовен професор на Природно-математичкиот факултет — Скопје.

б) организации:

1. Основно училиште „Крсте Мисирков“ — Куманово,
2. Центар за средно образование „Нико Нестор“ — Сруга.

II. За повеќегодишни особено значајни остварувања постигнати во културата, наградата се доделува на:

1. Македонска православна општина за Мелбурн и Викторија „Свети Георги“ од Мелбурн — Австралија (Macedonian Orthodox Church „St. Georgi“ 52—54 Young Street, Fitzroy — Melbourne Vic. Australia).

III. За повеќегодишни особено значајни остварувања постигнати во здравството, наградата се доделува на:

1. Работна организација „Стоматолошки факултет“ — Скопје.

IV. На наградените им се доделува:

на поединец:

диплома и паричен износ во висина од 5 (пет) просечни лични доходи исплатени во стопанството на СР Македонија во 1988 година;

— на организација:

диплома и плакета.

V. Согласно со член 15 од Законот за републичките награди оваа одлука да се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а преку печатот и другите средства за јавно информирање најдоцна до 21 мај 1989 година.

Бр. 20-1620/1
6 мај 1989 година
Скопје

Претседател на Одборот,
Ката Лахтова, с. р.

341.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ МАТЕМАТИКА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Математика за V-то одделение од Јовица Стефановски, Душ-

ко Ачовски и Душко Аревски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-49/1

6 април 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

342.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ИСТОРИЈА ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Историја за VII одделение од Ристо Динев, Горѓи Димовски — Цолев, Јован Качанковски и Горѓи Танковски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-50/1

6 април 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

343.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 162 точка 2 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ РУСКИ ЈАЗИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Руски јазик за VIII одделение од Јелисавета Квасненски, Љубица Несторов и Оливера Мишковска, а во превод и адаптација од српско-хрватски јазик на Гоце Гуржанов и Занко Миладинов.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ — Скопје и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-51/1

6 април 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

344.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЛИТЕРАТУРА СО ПРИМЕРИ ЗА I ГОДИНА НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Литература со примери за I година од Цеват Гега и д-р Махмуд Хиса, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-39/1

6 април 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

345.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЛИТЕРАТУРА СО ПРИМЕРИ ЗА I ГОДИНА НА ТУРСКИ ЈАЗИК

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Литература со примери за I година на турски јазик од Реџеп Бугариќ и Исмаил Зекирија, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-40/1

6 април 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

346.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА I ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Економика и организација на здружениот труд за I година на економската и трговската струка од д-р Синиша Спасов, Трајан

Марков и д-р Вера Талевска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-41/1

6 април 1989 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

347.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ХЕМИЈА ЗА I ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Хемија за I година (фонд 4+2) од д-р Бојан Шоптрајанов, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-42/1

6 април 1989 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

348.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ ЗА I ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Основи на угостителството и туризмот за I година од Фидан Трпчевски, Марија Попоска и Киро Петров, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-43/1

5 април 1989 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

349.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 123 од Законот за насоченото образование

(„Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ПОСЛУЖУВАЊЕ I И II ДЕЛ

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Послужување I и II дел од Трајан Велјанов, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-44/1

5 април 1989 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

350.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА СООБРАЌАЈОТ ЗА I ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Основи на сообраќајот за I година од д-р Бора Ристиќ и дипл. инж. Петар Савинов, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-45/1

5 април 1989 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

351.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86 и 7/88), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ РУСКИ ЈАЗИК ЗА III ГОДИНА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Руски јазик за III година од Спири Наков и Нина Чундева, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-46/1

5 април 1989 година

Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

352.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИ ЈАЗИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за III одделение на турски јазик од Исмаил Зекирија и Нусрет Дишо — Улку, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-48/1

6 април 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

353.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80 и 28/88) и член 158 од Законот за предучилишното и основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/73), Републичкиот педагошки совет, на VI-та седница, одржана на 5 април 1989 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЧИТАНКА ЗА III ОДДЕЛЕНИЕ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК**

1. Се одобрува употребата на учебникот Читанка за III одделение на албански јазик од Баки Бакиу, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1989 година.

2. Решението да се достави до Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13-47/1

6 април 1989 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
д-р Владимир Картов, с. р.

354.

Врз основа на член 18 од Законот за здружување во Стопанската комора на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 6/79 и 50/87), член 56 од Статутот на Стопанската комора на Македонија и точка VI од Одлуката за утврдување на основица и стапка за пресметување придонес за Стопанската комора на Македонија, Извршниот одбор на Собранието на Комората, на седницата одржана на 4 мај 1989 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦА И СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА****I**

Во Одлуката за утврдување на основица и стапка за пресметување на придонесот за Стопанската комора на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 50/88) точка III се менува и гласи:

„Организациите од точка I на оваа одлука придонесот го уплатуваат како месечна аконтација, а конечна пресметка и уплата на придонесот вршат со усвојување на годишната пресметка.

Основицата за пресметување на месечната аконтација на придонесот од став 1 на оваа точка се утврдува на начин утврден во член 17 став 2 од Законот за данокот на доход на организациите на здружен труд.“

II

Во точка IV став 1 зборот „10-ти“ се заменува со зборот „15-ти“.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 08-2486/6

4 мај 1989 година
Скопје

Претседател,
Ванчо Здравев, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ**155.**

Врз основа на член 1 став 5 од Законот за судските такси („Службен весник на СРМ“ бр. 29/86 и 24/88), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на град Скопје и собранијата на општините, склучуваат

ДОГОВОР**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СУДСКИТЕ ТАКСИ****Член 1**

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на град Скопје и собранијата на општините (во натамошниот текст: учесниците во Договорот), се согласија судските такси за поднесоците или за судските одлуки, односно за преземените дејствија пред општинските судови по барање на странките да се плаќаат во исти износи.

Член 2

За реализација на програмата за изградба, доградба, адаптација и поголеми поправки на згради на правосудните органи, казнено-поправните и вос-

питно-поправните установи и за финансирање на овие органи и установи, што ја донесува Собранието на СР Македонија, собранијата на општините се согласија да издвојуваат за оваа намена најмалку 30% од средствата остварени од општинските судски такси што се приход на буџетот на општината.

Член 3

Собранијата на општините, како учесници во Договорот се обврзуваат во своите одлуки за судските такси и таксените тарифи кои се составен дел на тие одредби да ги вградат следните основи и износи за:

I. ПРОЦЕСНА И ИЗВРШНА ПОСТАПКА**1. Поднесоци****Тарифен број 1**

1. За тужба, противтужба и за предлог за повторување на постапка се плаќа според вредноста на предметот на спорот следнава такса

до 20.000	20.000 динари	2.000 динари
од 20.000	до 30.000 динари	2.500 динари

од 30.000	до 40.000 динари	3.000 динари
од 40.000	до 50.000 динари	3.500 динари
од 50.000	до 100.000 динари	5.000 динари
од 100.000	до 200.000 динари	10.000 динари
	над 200.000 динари	10.000 динари

и на секој започнат динар над 200.000 динари уште 2%, а најмногу до 500.000 динари.

2. За предлог за извршување или обезбедување или издавање на привремена мерка, за приговор против платен налог, за приговор во извршна постапка, за предлог за враќање во поранешна состојба, за предлог за обезбедување на докази, за одговор на жалба, за приговор против налог за отказ на деловни простории и отказ на договор за потстанарски однос или за тужба за ислелување на потстанар, за тужба поради смеќавање на посед од состанарски однос, се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број.

3. За жалба против пресуда и за жалба против решение за спорови поради смеќавање на посед се плаќа двојна такса од точка 1 на овој тарифен број.

4. За предлог за изведување на нови докази кои не се приложени со тужбата односно со писмениот одговор на тужбата, или со приговор против платниот налог кој предизвикал закажување на нова расправа односно рочиште, се плаќа такса во висина од 30% од таксата од точка 1 на овој тарифен број, но не помалку од 1.000 динари, а најмногу 3.000 динари во постапката пред општинските судови.

Забелешка:

1. кога обата брачни другари спогодбено бараат развод на брак за спогодбениот предлог се плаќа само една такса во висина на таксата за тужба за развод на брак;

2. за тужби во кои е ставен предлог за издавање на платен налог, се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број;

3. ако поднесоците се примени на записник во судот, вклучувајќи ги и оние што се примени на записник во текот на расправата, се плаќа такса предвидена за односниот поднесок.

Не се наплатува посебна такса за препишување од тарифниот број 19 ако записникот требало да се состави во повеќе примероци.

4. ако во тужбата е ставен предлог за издавање на привремена мерка, односно наредба, или кога во жалбата е ставен предлог за враќање во поранешна состојба, покрај таксата за тужбата се плаќа и такса за односниот предлог, освен ако е предложено издавање на привремена мерка во спорите за развод на брак, или во спорите за издржување на деца;

5. за предлогот да се дозволи извршување или да се издаде привремена мерка, односно наредба се плаќа една такса и кога се предлагаат повеќе средства за извршување односно обезбедување без оглед на тоа дали таа се врши истовремено или дополнително;

6. за жалба против решение на првостепен суд се плаќа такса ако со жалбата се напаѓа решение што подлежи на плаќање на такса според тарифниот број 2;

7. за жалба против решение со кое се усвојува или одбива предлогот за враќање во поранешна состојба се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број, но најмногу до 5.000 динари;

8. за предлог за обид за порамнување (член 324 од Законот за процесната постапка), се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број, но најмногу 5.000 динари;

9. отказот на деловна просторија се смета како тужба во однос на наплатување на таксата. За овој отказ се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број;

10. ако учесникот во постапката стави предлог за изведување на нови докази кои предизвикале закажување на ново рочиште ја плаќа таксата од точка 4 на овој тарифен број;

11. за поднесоците што не се наведени во овој тарифен број, како и за прилозите кон поднесоците не се плаќа такса.

2. Одлуки

Тарифен број 2

1. За првостепена пресуда, како и за решение во спорови поради смеќавање на посед се плаќа според вредноста на предметот на спорот такса од точка 1 на тарифниот број 1;

2. За пресуда поради изостанок, како и за пресуда врз основа на признание донесена на подготвително рочиште, односно на првото рочиште за главната расправа ако подготвителното рочиште не е одржано, за пресуда во спор за отказ на договор на потстанарски однос, или во спор за ислелување на потстанар и за решение во спорите поради смеќавање на посед од потстанарски однос се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број;

3. За решение за одфрлање на тужба (по член 288 став 2 од Законот за процесната постапка) или во текот на првостепената постапка, се плаќа половина такса од таксата од точка 1 на овој тарифен број, но најмногу до 5.000 динари;

4. За решение за издавање на платен налог се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број;

5. За решение на предлог за дозвола на извршување или обезбедување или привремена мерка, односно наредба се плаќа половина од таксата од ставот 1 на овој тарифен број, а ако ова решение се донесува врз основа на странски извршни исправи, се плаќа полна такса од точка 1 на овој тарифен број;

6. За решение со кое се усвојува или одбива предлогот за враќање во поранешна состојба се плаќа половина од таксата од точка 1 на овој тарифен број, но најмногу до 2.500 динари.

Забелешка:

1. обврската за плаќање на такса за првостепената одлука не зависи од тоа дали одлуката станала правосилна;

2. за првостепени одлуки што не се наведени во овој тарифен број не се плаќа такса;

3. ако повисокиот суд ја укине одлуката на понискиот суд и предметот го врати на повторно расправање на понискиот суд, платената такса за укинатата одлука се пресметува во новата одлука или во порамнувањето. Така ќе се постапи и кога Врховниот суд на Македонија ќе го уважи барањето за заштита на законитоста. Исто така, ќе се засмета таксата платена за првостепената одлука што е укината по повод усвоениот предлог за враќање во поранешна состојба или за предлог за повторување на постапката во таксата за новата одлука што ќе биде донесена по враќањето во поранешна состојба, односно повторувањето на постапката.

Ако при пресметувањето се утврли дека таксата платена за првата одлука е поголема од таксата што треба да се плати за втората одлука разликата за овие две такси не се враќа;

4. за дополнителна пресуда или решение не се плаќа такса ако за одлуката што е дополнета е платена такса според полната вредност на предметот на спорот;

5. ако во текот на процесот е донесена меѓупресуда се плаќа такса во полн износ на вредноста на предметот на спорот. Во таков случај нема да се плаќа такса за конечната одлука што ќе биде донесена по меѓупресудата.

6. ако во текот на процесот е донесена делумна пресуда се плаќа такса според вредноста на барањето за кое е одлучено. Таксата за конечна одлука се плаќа според вредноста на остатокот на спорниот предмет што не е опфатен со делумната пресуда;

7. таксата за платен налог се засметува во таксата за одлуката на судот што ќе биде донесена по повод приговорот против платниот налог, односно во таксата за порамнување ако процесот не заврши со пресуда;

8. такса за одлука по предлог за дозвола за извршување, односно обезбедување или привремена мерка, односно наредба, како и такса за одлука по повод на тужбата во која е ставен предлогот за издавање на платен налог (членовите 446 и 447 од Законот за процесната постапка), се плаќа при поднесувањето на предлогот односно тужбата;

9. таксата од точка 3 на овој тарифен број не се плаќа за решение за отфрлање на тужбата што ќе се донесе во текот на претходното испитување на тужбата (член 282 од Законот за процесната постапка);

10. за првостепена пресуда на судот што е донесена во врска со противтужба се плаќа такса како да е посебно расправано за противтужбата; и

11. ако заради заедничко расправање се споени повеќе процеси, такса за пресудата се плаќа посебно за секој спор, како да не постои спојување на повеќе процеси.

3. Пораменување

Тарифен број 3

За судско порамнување во текот на првостепената постапка се плаќа, според вредноста за која странките се спогодиле, половина од таксата од точка 1 од тарифниот број 1.

1. ако со меѓупресуда е одлучено за основот на барањето, а потоа се склучи порамнување за износот на барањето, не се плаќа такса за порамнувањето;

2. за првиот препис од записникот за порамнување што ѝ се издава на странката на нејзино барање не се плаќа такса.

За порамнување склучено според член 324 од Законот за процесната постапка не се плаќа такса; и

3. ако предметот на порамнувањето е непроценлив, за порамнувањето се плаќа такса во износ од 3.000 динари.

II. ВОНПРОЦЕСНА ПОСТАПКА

1. Поднесоци

Тарифен број 4

За предлог за поведување вонпроцесна постапка се плаќа такса од 1.250 динари.

Забелешка:

за предлог за поведување вонпроцесна постапка не се плаќа такса ако постапката се поведува по службена должност.

2. Одлуки

Тарифен број 5

За одлука на првостепениот суд во вонпроцесна постапка такса се плаќа според вредноста на предметот од точка 1 на тарифниот број 1, а ако предметот е непроценлив 5.000 динари.

За одлука на првостепениот суд во постапката за расправање на оставина такса се плаќа на чистата вредност на оставината според точка 1 на тарифен број 1, но најмногу до 150.000 динари.

3. Порамнување

Тарифен број 6

За судско порамнување во сите вонпроцесни работи се плаќа такса предвидена во тарифен број 3. Забелешка:

1. за првиот препис од записникот за порамнување што ѝ се издава на странката на нејзино барање не се плаќа такса;

2. ако предметот на порамнувањето е непроценлив, за порамнување се плаќа такса во износ од 20.000 динари.

4. Правни лекови

Тарифен број 7

1. За жалба против одлука на судот од прв степен, доколку со точка 2 од овој тарифен број за одделни вонпроцесни работи не е поинаку определено, се плаќа такса во износ од 2.500 динари;

2. За жалба против:

1) одлука по предлог со кој се бара прогласување на исчезнато лице за умрено и докажување на смртта се плаќа такса во износ од 2.500 динари;

2) одлука по предлог за лишување од деловна способност и прогласување на лице за деловно неспособно ако предлогот е поднесен од брачен другар, дете, внук, родител, дедо, баба, сестра и секој друг кој со тоа лице живее во трајна заедница се плаќа такса во износ од 2.500 динари;

3) одлука по предлог за давање дозвола за склучување на брак се плаќа такса во износ од 5.000 динари;

4) одлука по предлог за спроведување делба на заедничкиот имот се плаќа такса во износ од 5.000 динари;

5) одлука по предлог за уредување на меѓи се плаќа такса во износ од 2.500 динари;

6) одлука по предлог за спроведување постапка за амортизација на исправи се плаќа такса во износ од 3.750 динари.

Забелешка:

1. ако постапката од точка 1 на овој тарифен број се води за лица исчезнати во војна не се плаќа такса;

2. ако жалбата против одлуката од точка 2 потточка 2 на овој тарифен број ја поднесува лицето лишено од деловна способност, односно неговиот законски застапник или старател, не се плаќа такса;

3. за оставинска постапка за делба на наследство не се плаќа такса за жалба во случајот од точка 2 потточка 4 од овој тарифен број ако наследниците спогодбено ја предложиле делбата и спогодбата за делба биде внесена во решението за наследување; и

4. за предлозите во сите вонпроцесни работи поднесени од физички лица се плаќа такса во износ од 1.250 динари.

5. Составување и чување на тестамент

Тарифен број 8

1. За составување на судски тестамент се плаќа такса во износ од 10.000 динари;

2. За чување на тестамент во судот се плаќа такса во износ од 5.000 динари;

3. За отповикување на тестамент пред судот се плаќа такса во износ од 2.500 динари;

4. За враќање на тестамент кој се чува во судот се плаќа такса во износ од 6.000 динари.

Забелешка:

1. таксата од точка 1 и 3 на овој тарифен број се плаќа без оглед дали тестаментот е составен односно отповикан во судската зграда или надвор од неа;

2. за чување на тестамент се плаќа такса без оглед дали тестаментот е составен вон судот, односно надвор од судската зграда. Не се плаќа нова такса за чување ако се врши замена на тестаментот, но се наплатува такса за враќање на тестаментот, што се заменува;

3. не се плаќа такса за чување на исправи за устен тестамент, ниту за давање на изјава на сведок на усниот тестамент за последната волја на завештателот; и

4. не се плаќа такса за отповикување на тестамент ако со подоцнежниот тестамент се отповикува поранешниот и наедно се доставува нов тестамент.

6. Заверка на потписи, ракописи, преписи и преводи

Тарифен број 9

1. За молба (писмена или усна) со која се бара заверка на потпис, ракопис, препис и превод се плаќа такса во износ од 500 динари;

2. За заверка на секој потпис (ракознак) се плаќа такса во износ од 1.000 динари;

3. За заверка на ракопис за секој полутабак на ракопис се плаќа такса во износ од 500 динари;

4. За заверка на препис од секој полутаба се плаќа такса во износ од 500 динари;

5. За заверка на потпис на судски толкувач за преводи наменети за употреба во странство се плаќа такса во износ од 1.000 динари;

6. За заверка на потпис на полномошно се плаќа такса во износ од 1.000 динари;

7. За заверка на потпис на договори се плаќа такса и тоа:

1) за новосклучени договори чија вредност изнесува

	до 200.000 динари	2.000 динари
од 200.000	до 500.000 динари	5.000 динари
од 500.000	до 1.000.000 динари	10.000 динари
	над 1.000.000 динари	уште 0,5%, а најмногу 150.000 динари;

2) ако вредноста на договорот е непроценлива се плаќа такса во износ од 2.000 динари;

3) за заверка на продолжување на рокот за важење на договор се плаќа 50% од таксата од точка 7, односно од потточка 2 од овој тарифен број. Забелешка:

1. потписите на исправата што ја издава државен орган, организација на здружен труд или друга самоуправни организација или заедница, се сметаат како еден потпис, ако со пропис или други акти се овластени за потпишување две или повеќе лица;

2. за молба со која се бара заверка на потпис или ракопис на исправа се плаќа една такса без оглед колку потписи на исправата се заверуваат;

3. кога странката во текот на постапката ќе му предаде на судот прост препис од исправата, на кој овластениот работник во судот со свој потпис потврдува дека го видел оригиналот, за таква потврда не се плаќа такса;

4. таксата за заверка на потпис, ракопис, препис и превод ја плаќа лицето што бара заверка. Заверката се врши откако претходно ќе се плати предвидената такса;

5. во потврдата за заверка на препис се назначува со колкава такса е таксиран оригиналот на исправата чиј препис се заверува;

6. таксата за заверка на потпис, ракопис, препис и превод се лепи на молбата со која се бара заверка, а во случај на усна молба на самата исправа односно на примерокот на преписот што останува во судот. На ист начин се постапува и во поглед на лепењето на такса и на самата молба;

7. за заверка на потпис и печат се плаќа една такса;

8. ако со една молба се бара заверка на повеќе исправи или заверка на повеќе ракописи, преписи или преводи се плаќа такса за молбата онолку пати колку што има исправи, ракописи, преписи или преводи;

9. под полутаба се подразбира лист хартија од две страни во нормална канцелариска големина. Започнат полутаба се смета како цел полутаба;

10. таксата од точка 7 на потточка 1 од овој тарифен број се плаќа на вредноста означена во договорот. Ако вредноста на договорот е проценувања, но не е означена, за заверка на потписот на договорот се плаќа двојна такса од точка 7 на потточка 2 на овој тарифен број;

11. ако се заверува препис на исправа пишувана на странски јазик се плаќа двојна такса од точка 4 на овој тарифен број;

12. за заверка на потписи на полномошно од точка 6 на овој тарифен број и за заверка на потписи на договори од точка 7 на овој тарифен број се плаќа такса без оглед дали се заверува еден или повеќе потписи на полномошно и без оглед колку примероци на договорот се заверуваат; и

13. не се плаќа такса за следниве уписи;

1) за молба со која се бара заверување на исправи, како и заверување на потписи, ракописи, преписи и преводи потребни за остварување на правата од пензиско, инвалидско, здравствено и социјално осигурување, старателство, посвојување, додаток за деца и социјална помош;

2) за молба со која се бара заверување на исправи, како и заверување на потписи, ракописи, преписи и преводи потребни за остварување на правата од работен однос; и

3) за молба со која се бара заверување на исправи како и заверување на потписи, ракописи, преписи и преводи потребни за остварување на правото за издршка.

III. КРИВИЧНА ПОСТАПКА ПО ПРИВАТНА ТУЖБА

1. Поднесоци

Тарифен број 10

1. За приватна тужба и за противтужба се плаќа такса во износ од 10.000 динари;

2. За предлог за враќање во поранешна состојба се плаќа такса во износ од 5.000 динари;

3. За жалба против првостепена пресуда и за жалба против решение со кое е изречена судска опомена се плаќа такса во износ од 7.500 динари; и

4. За барање за повторување на кривична постапка по приватна тужба се плаќа такса во износ од 5.000 динари. Забелешка:

1. ако кривичната постапка се води во смисла на член 32 од Законот за кривичната постапка (спојување и раздвојување на постапката), во случај кога едниот поднесок се однесува на повеќе приватни тужители или на повеќе обвинети или со поднесокот се опфатени повеќе кривични дела на еден обвинет, се плаќа една такса;

2. за поднесок со кој кривичната постапка се проширува на други кривични дела, спрема ист обвинет за кои се гони по приватна тужба се плаќа такса според точка 1 на овој тарифен број; и

3. за поднесоци што не се наведени во овој тарифен број, како и за прилози кон поднесоците, не се плаќа такса.

2. Одлука

Тарифен број 11

За првостепена пресуда и за решение со кое се изрекува судска опомена се плаќа такса во износ од 15.000 динари.

Забелешка:

1. за првостепена пресуда или за решение со кое се изрекува судска опомена се плаќа една такса без оглед на бројот на приватните тужители и на бројот на кривичните дела што се опфатени со една пресуда односно решение;

2. ако за повеќе кривични дела, поради раздвојување на постапката (член 32 од Законот за кривичната постапка), за едно лице се донесени пресуди од страна на ист суд, за пресудата се плаќа една такса;

3. ако со пресуда е одбиена тужбата поради ненадлежност на судот, платената такса за оваа пресуда се засметува во таксата за пресудата на надлежниот суд. Ако засметаната такса е поголема, разликата не се враќа. Ако поради жалба, предлог за враќање во поранешна состојба или за повторување на кривична постапка пресудата се укине, таксата платена за укинатата пресуда се засметува во таксата за новата првостепен пресуда; и

4. за првостепени одлуки што не се наведени во овој тарифен број и за одлуки на судот во втор степен не се плаќа такса.

IV. ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ВРЗ НЕДВИЖНОСТИ ВО ИНТАБУЛАЦИОНИ, ТАПИСКИ И ЈАВНИ КНИГИ

1. Упис во интабулациони и заставни (хипотекарни) книги

Тарифен број 12

1. За поднесок со кој се бара ставање или бришење на интабулација, надинтабулација или прибе-

лешка односно упис на застава на подрачјата каде што уште важат интабулационите и заставните книги такса се плаќа:

1) ако вредноста на правото што треба да се запише или брише:

не преминува	200.000 д.		2.000 д.
над	200.000 д.	до 500.000 д.	5.000 д.
над	500.000 д.	до 1.000.000 д.	10.000 д.
над	1.000.000 д.	до 5.000.000 д.	50.000 д.
над	5.000.000 д.		150.000 д.

2) ако вредноста на правото што треба да се запише или да се брише е непроценлива, или ако се бара упис или бришење само на забелешката, се плаќа такса во износ од 2.000 динари.

Забелешка:

1. таксата за упис е должно да ја плати лицето во чија полза се врши уписот. Ако упис бара лице чие право се ограничува, оптоварува, укинува или се пренесува на друго лице и тоа гарантира за плаќањето на таксата тоа лице солидарно ја плаќа таксата со лицето во чија полза се врши уписот;

2. такса се плаќа и кога уписот се врши по службена должност ако не се работи за упис што е ослободен од такса (точка 8 на оваа забелешка);

3. ако врз основа на една молба се запишуваат повеќе права во корист на едно исто лице кај ист суд се плаќа такса според вкупната вредност на тие права во моментот на запишувањето;

4. кога се запишуваат барања таксата се одмерува според износот на барањето со сите споредни побарувања (стасани трошоци, интерес и друго), сметајќи го интересот од денот на предавањето на молбата за упис, ако е назначен износот на побарувањата или процентот на главницата;

5. таксата за упис се плаќа и кога уписот се врши во текот на процесната, вонпроцесната или извршната постапка;

6. ако уписот на укинувањата или предбележбата со одлука на повисокиот суд се укине во целост или делумно или измени, на барање се враќа вкупната платена такса, односно нејзиниот сразмерен дел;

7. таксата за упис според овој тарифен број се плаќа со таксата за поднесокот и се лепи на самиот поднесок.

Ако оваа такса не е платена со поднесокот со кој се бара упис, судот по извршениот упис ќе постапи според член 44 од Законот за судските такси („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 29/86 и 24/88);

8. не се плаќа такса за следниве уписи:

1) за упис за спроведување на предбележба;

2) за потполно или делумно бришење на некое запишано право;

3) за службени дејствија во постапката за уредување; основање и исправување на интабулациони, односно заставни книги, освен ако грешката настанала по вина на титуларот на правото, како и за усогласување на интабулационите, односно заставните книги со фактичката состојба. Во овие постапки ослободувањето се однесува на сите поднесоци; влошки и прилози, молби за издавање катастарски план, поседовни листови, разни уверенија и заверувања на преписи.

Ова ослободување се однесува и на постапката за обновувања на уништени интабулациони, односно заставни книги, ако со веродостојна исправа се утврди дека уписот оправдано бил спроведен и дека според тоа била платена такса за тој упис;

4) за повторен упис на исто, макар и делумно изгаснато право, поради процесна или извршна постапка во полза на исто лице. Ако вредноста на повторно запишаното право е поголема, за разликата на вредноста се плаќа проширена такса;

5) за упис на исто право, макар и делумно изгаснато на повеќе недвижности што се водат во книгите на еден или повеќе судови, за пренос на исто право од една на друга недвижност на ист сопственик, за ограничување или стеснување на исто

право на еден дел на иста недвижност, за проширување на исто право и врз други недвижности на ист сопственик, за проширување на заедничка гаранција врз одделни интабулациони односно заставни тела. Ова ослободување се применува само ако не настаниле промени во поглед на обемот на правото или на овластеното лице;

6) за спроведување на делба на правото на сопственост или на правото на службеност на продолжување ако делбениците биле запишани како сопственици на тие права. Ова ослободување важи во случај на делба на фамилијарни — семејни (куќни) задруги на задругарите ако во интабулационите, односно во заставните книги на задругарите задругата била запишана како сопственик;

7) за упис врз основа на решение за наследување;

8) за упис на заложно право врз недвижности на гарантот, ако тоа право е веќе запишано и врз недвижностите на главниот должник иако за тој упис е платена такса;

9) за сите уписи во полза на општествено-политичките заедници;

10) за забележба на привремена управа — определена во текот на постапката на присилната јавна продажба, како и за забележба на присилна управа определена наместо присилна јавна продажба;

11) за дополнителен упис на сопственост на брачни другари врз основа на судска одлука ако еден од брачните другари е запишан како сопственик во интабулационите, односно заставните книги, како и за упис со кој се означува одделен дел на секој брачен другар врз недвижностите што се во нивна сопственост;

12) за сите уписи во интабулационите односно заставните книги во полза на граѓаните врз основа на Законот за аграрна реформа и колонизација, Законот за селско-стопанскиот земјишен фонд на општинскиот имот, Законот за национализација на наемни згради и градежно земјиште и Уредбата за постапка при спроведување на национализација на наемните згради и градежното земјиште;

13) за сите уписи во полза на граѓаните во врска со размената на земјиштето со цел за арондација и комасанија, како и врз основа на Законот за експропријација; и

14) за упис на заложно право на банки, организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, за засми на работници за изградба, адаптација или купување на станови.

9. ослободувањето од потточките 4, 5 и 6 од точката 8 на оваа забелешка важи само ако таксата е платена за првиот упис.

Тарифен број 13

1. За упис на интабулација, надинтабулација, предбележка или застава се плаќа 2% од вредноста на правото;

2. За упис на забележба на присилна управа и дозвола за присилна продажба, ако за истото барање не е запишана интабулација (заложно право) на недвижноста која е предмет на присилна управа или продажба се плаќа 1% од вредноста на доверителското барање.

Вака платената такса се засметува во таксата што треба да се плати за дополнителен упис на интабулација (заложно право) поради исто барање, ако таков упис се бара пред бришењето на односната забележба;

3. За упис на други забележки што според важечките прописи можат да се запишат во интабулационите односно заставните книги се плаќа такса во износ од 3.000 динари; и

4. За пропуштање на интабулација или застава се плаќа такса во износ од 3.000 динари.

Забелешка:

Забелешката кон тарифниот број 12 согласно ќе се применува и кон овој тарифен број.

2. Упис во таписки книги**Тарифен број 14**

1. За поднесок со кој се бара пренос на тапија се плаќа такса од точка 1 на тарифниот број 12; и
2. За поднесок со кој се бара упис или бришење на носителот на право на користење или правото на користење врз општествен имот се плаќа такса во износ од 2.000 динари.

Тарифен број 15

1. За упис на потврдена тапија во книгата на тапии, како и за упис на правото на сопственост по пат на пренос на тапија врз исти лица или врз нов сопственик се плаќа 2% од вредноста;
2. За упис на потврдена тапија во книгата на тапии, како и за упис на правото на сопственост по пат на пренос на тапија врз ист или нов сопственик, ако основот за стекнување со правото врз кое треба да се изврши уписот е договор за подарок, се плаќа 1% од вредноста; и
3. за упис на стекнување со други стварни права (стварна службеност, продолжување, или на нив слични права) се плаќа:

- 1) ако предметот на правото е проценлив — 2% од вредноста;
- 2) ако предметот на правото е непроценлив се плаќа — 10% од вредноста; и
- 3) за упис на носителот на правото на користење или на правото на користење врз општествен имот, како и за други уписи во книгите за тапии се плаќа такса во износ од 10.000 динари.

Забелешка:

1. ако сопственикот на недвижноста, што е веќе запишана во книгите за тапии, бара од судот еден дел од недвижноста да се издвои и за издвоениот дел да му се издаде посебна тапија, покрај таксата за поднесокот, плаќа уште 1% од вредноста, на делот што се издвојува. Кога судот на купувачот му издаде нова тапија, а старата (оригиналната) ја намулува за продадениот дел, се плаќа такса и за поднесокот од точка 1 на тарифниот број 14 и такса за упис на преносот од точка 1 на овој тарифен број;

2. не се плаќа такса:

1) за дејствија во постапката околу издавањето на тапии во подрачја, каде што нема земјишни книги. Во оваа постапка ослободувањето се однесува на сите поднесоци и барања, прилози, молби за издавање на катастарски планови и поседовни листови, разни уверенија, заверување на преписи и потврди на тапии;

2) за дејствија во постапката за обновување на уништени таписки книги, ако со веродостојна исправа се утврди дека уписот бил порано спроведен и дека според тоа, била платена такса за тој упис; и

3) забелешките кон тарифниот број 13 согласно се применуваат и кон овој тарифен број.

V. ПОСЕБНИ СЛУЧАИ**1. Судски уверенија и потврди****Тарифен број 16**

1. За поднесок со кој се бара издавање на уверенија се плаќа такса во износ од 200 динари; и
2. За уверение се плаќа такса во износ од 500 динари.

Забелешка:

1. ако со едно уверение се сведочат повеќе факти, особини, односи или околности се плаќа една такса;

2. за потврда дека таксата е платена, издадена во форма на уверение, се плаќа такса според овој тарифен број;

Не се плаќа такса ако се издава само признаница за платената такса;

3. не се плаќа такса од овој тарифен број за потврди што ги издава судот на странката, сведокот, вештакот, толкувачот, преведувачот и други лица за присуството за надомест на штета, ако поради тоа присуство отсутствувале од работа;

4. за потврда на правосилност или извршност која се става на судски отпирок не се плаќа такса;

5. такса од точка 1 на овој тарифен број се плаќа и за телефонски поднесоци, како и за секој дополнителен поднесок со кој се дополнува или се менува првобитниот поднесок;

6. таксата за уверението се лепи на поднесокот со кој се бара издавање на уверението;

7. ако уверението се издава во два или повеќе примероци, за вториот и секој натамошен примерок се плаќа половина од таксата од овој тарифен број;

8. за поднесокот и за уверението, со кои се бара издавање на уверение заради остварување право од пензиско, инвалидско, здравствено и социјално осигурување, старателство, посвојување, додаток за деца и социјална помош не се плаќа такса; и

9. таксата од овој тарифен број се плаќа во судски таксени марки.

2. Полномошно**Тарифен број 17**

1. за издавање на усно полномошно на записник пред суд се плаќа такса во износ од 1.500 динари;

2. за усно отповикување или отказ на полномошно на записник пред суд се плаќа такса во износ од 1.000 динари; и

3. за судско известување на отповикување или отказ на полномошно се плаќа такса во износ од 1.000 динари.

Забелешка:

1. ако повеќе лица овластени за потпишување на правно лице му издаваат полномошно на еден застапник, се плаќа такса за едно полномошно;

2. не се плаќа такса за писмено полномошно што му се поднесува незаверено на судот како доказ за застапување;

3. не се плаќа такса од овој тарифен број за издавање на усно полномошно на записник пред судот во кривична постапка за дела што се гонат по службена должност;

4. таксата според овој тарифен број се лепи на судскиот записник;

5. за издавање на усно полномошно според точка 1 на овој тарифен број, се плаќа една такса и кога повеќе лица истовремено му издаваат полномошно на едно лице или на поголем број лица; и

6. таксата по овој тарифен број се плаќа во судски таксени марки.

3. Разгледување на списи**Тарифен број 18**

За разгледување на судски списи се плаќа такса во износ од 1.000 динари.

Забелешка:

1. не се плаќа такса за разгледување на списи по кои постапката е во тек, ако списите ги разгледува странка или нејзин застапник односно полномошник;

2. таксата се лепи на списокот кој што се разгледува при што работникот што работи во судот потврдува дека списокот е разгледан;

3. за писмено или усно барање за дозвола за разгледување на списокот од точка 1 на оваа забелешка не се плаќа такса; и

4. таксата од овој тарифен број се плаќа во судски таксени марки.

4. Преписи**Тарифен број 19**

1. За препишување на судски акти, како и за препишување на акти од збирка на исправи што ги

извршил судот по барање на странката од полутабак на оригиналот се плаќа такса во износ од 5.000 динари.

2. Ако судскиот препис истовремено се заверува се плаќа такса во износ од 5.000 динари; и

3. За писмено или усно барање да се изврши препишување се плаќа такса во износ од 2.500 динари.

Забелешка:

1. таксата за препис се лепи на молбата со која се бара препишување, а во случај на усна молба таксата се лепи на списокот;

2. ако препишување се врши на странски јазик таксата од овој тарифен број се зголемува за 50%;

3. за препис на записник (од претрес, расправа или рочиште), кој е изготвен истовремено со составување на изворникот, се плаќа половина од таксата од став 1 на овој тарифен број; и

4. таксата од овој тарифен број се плаќа во судски таксени марки.

Тарифен број 20

За опомена со која некој се повикува да плати такса, која бил должен да ја плати без опомена, се плаќа такса во износ од 1.000 динари.

5. Извод од јавни книги

Тарифен број 21

За изводи од таписките и интабулационите книги што ги водат судовите, кога се издаваат по барање на странката, се плаќа такса од полутабак во износ од 1.000 динари.

Забелешка:

1. ако изводот го составила странката и му го поднела на потврда на судот се плаќа половина од таксата од овој тарифен број;

2. за писмено или усмено барање на странката да ѝ се издаде извод не се плаќа такса;

3. за изводи од таписки и други јавни книги што се издаваат на странките за остварување право од пензиско, инвалидско, здравствено и социјално осигурување, старателство и неспојување, додаток за деца и социјална помош не се плаќа такса; и

4. таксата од овој тарифен број се плаќа во судски таксени марки.

6. Судски депозит

Тарифен број 22

За чување (депозит) на готови пари, или вредносници наменети за определена цел (краткорочно чување — привремен депозит и долгорочен — редовен депозит), хартии од вредност, скапоцености, исправи и други предмети по барање на странка, се плаќа 0,5% од вредноста годишно.

Забелешка

1. ако депозитот се плаќа по барање на државни органи и тој се подигне во предвидениот рок, за депозитот не се плаќа такса;

2. такса се плаќа за првата година однапред, а за другите години при подигнувањето на депозитот. Започнатата се смета како цела година. Во случај на пренос на депозит од еден на друг суд, а по барање на депонентот, за пренос се плаќа износ од едногодишната такса; и

3. ако вредноста на предметите не може да се процени според нивната природа се врши проценка од страна на вештаци на трошок на депонентот.

7. Протести

Тарифен број 23

За молба (усна или писмена) за протест на меница, чек (и други исправи или договори) поради неакцентирање, неисплата или неисполнување се плаќа такса во износ од 2.000 динари.

За протест се плаќа такса и според вредноста и тоа:

	до	200.000 динари	2.000 динари
над 200.000	до	500.000 динари	5.000 динари
над 500.000	до	1.000.000 динари	10.000 динари
над 1.000.000			50.000 динари

Забелешка:

1) таксата од овој тарифен број се плаќа на протести што се поднесуваат според прописите за меницата и чекот, како и за замена на протести.

Таксата за протест се лепи на молбата со која е баран протестот, а во случај на усна молба на преликот на протестот што останува кај судот. На ист начин се постапува во однос на лепењето на таксата за молбата; и

2) ако со една молба се бараат повеќе протести, односно замена на протести се плаќа една такса за молбата, но и во тој случај за секој протест односно замена на протестот се плаќа посебна такса.

8. Правна помош

Тарифен број 24

1. За поднесок кој се предава усно на записник пред судот се плаќа такса според тарифниот број за односниот поднесок;

2. За составување договор пред судот за земјишно-книжните, интабулационите или таписките работи, или друг вид на договор се плаќа:

1) според вредноста:

	до	200.000 динари	2.000 динари
од 200.000	до	500.000 динари	5.000 динари
од 500.000	до	1.000.000 динари	10.000 динари
од 1.000.000	до	5.000.000 динари	50.000 динари
од 5.000.000	до	10.000.000 динари	150.000 динари

на разликата над 10.000.000 динари 1%, но најмногу 1.500.000 динари.

2) ако вредноста на предметот на договорот е непроценлива се плаќа такса во износ од 5.000 динари.

Член 4

За поднесоците — предлозите, дејствијата и исправите во кои таксената обврска настанала до денот на склучувањето на овој договор, таксата ќе се плаќа според постојните одлуки на собранијата на општините.

Ако до влегувањето во сила на овој договор се платена такса за поднесоците, дејствијата и исправите што ќе се извршат по влегувањето во сила на овој договор, не се плаќа нова такса, ниту се враќа повеќе платената такса.

Член 5

Учесниците во договорот се согласија собранијата на општините измените во одлуките за судските такси да ги усогласат со овој договор до 28. 2. 1989 година.

Член 6

Овој договор се смета за склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на учесниците на Договорот.

Член 7

Изменување и дополнување на овој договор може да се врши во постапка која важи за неговото склучување.

Член 8

Со склучувањето на овој договор престанува да важи Договорот за усогласување на судските такси („Службен весник на СРМ“ бр. 20/87).

Член 9

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Потписници:

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Град Скопје, Собранието на општината Берово, Собранието на општината Битола, Собранието на општината Валандово, Собранието на општината Винаца, Собранието на општината Гевгелија, Собранието на општината Гостивар, Собранието на општината Дебар, Собранието на општината Делчево, Собранието на општината Демир Хисар, Собранието на општината Кавадарци, Собранието на општината Кичево, Собранието на општината Кочани, Собранието на општината Кратово, Собранието на општината Крива Паланка, Собранието на општината Крушево, Собранието на

општината Куманово, Собранието на општината Македонски Брод, Собранието на општината Неготино, Собранието на општината Охрид, Собранието на општината Прилеп, Собранието на општината Пробиштип, Собранието на општината Радовиш, Собранието на општината Ресен, Собранието на општината Свети Николе, Собранието на општината Струга, Собранието на општината Струмица, Собранието на општината Тетово, Собранието на општината Титов Велес, Собранието на општината Штип, Собранието на општината Центар, Собранието на општината Гази Баба, Собранието на општината Карпош, Собранието на општината Кисела Вода, Собранието на општината Чаир.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

156.

Врз основа на член 106 и 116 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ број 9/78, 43/78 и 35/85) и член 65 и 193 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Извршниот одбор на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, на вонредната седница одржана на 11 мај 1989 година донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

1. Со оваа одлука се утврдува висината на придонесот од доходот на основните организации на здружен труд и на придонесот од личен доход од работен однос за обезбедување средства на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита.

2. Обврзниците на придонесот од доходот за социјална заштита се основните организации на здружениот труд и другите корисници на општествени средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77 и 18/80) во областа на дејностите од 01 до 11.

3. Основицата за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружен труд претставува остварениот доход.

Основицата за пресметување на месечната аконтација на придонесот од доходот на организациите на здружен труд претставува остварениот доход валоризиран со процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката согласно член 17 став 2 од Законот за данок од доход на организациите на здружен труд.

4. Обврзниците од точка 2 на оваа одлука, придонесот од доходот го плаќаат, по стапка од 0,20%.

5. Работниците што остваруваат личен доход од работен однос освен работниците и вработените кај обврзниците од областа на дејностите од 01 до 11, плаќаат придонес за Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита од личен доход од работен однос, по стапка од 0,07%.

Организациите на здружениот труд од основното, средно-насочено образование, ученичките и студентските домови и од социјалната заштита ќе уплатат придонес во висина од 50%, а организациите од високото образование, општествената заштита на децата, организациите на здружениот труд што вршат дејност и заштита на културни блага и од областа на сценско-музичките дејности во висина од 70% од општата стапка на придонесот од личниот

доход од работен однос што ја уплатуваат организациите на здружен труд и другите корисници на општествените средства, утврдени во став 1 на оваа точка.

6. Во поглед на роковите и начинот на пресметувањето, уплатувањето, застареноста и присилната наплата на придонесот од доходот ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за дошокот од доходот на организациите на здружениот труд, а за придонесот од личниот доход ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на висината на стапките на придонесите за Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 6/87).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 08-211/1

11 мај 1989 година
СкопјеПретседател,
Аница Божиновска, с. р.ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
ГОСТИВАР

157.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за самоуправни интересни заедници, член 46 алинеја 10 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита, член 19 од Самоуправната спогодба за основање на интересна заедница за социјална заштита, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Гостивар, на седницата одржана на 28 март 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА
ГОСТИВАР

Член 1

Висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Гостивар за 1989 година се менуваат и гласат:

1. придонес од доходот од стопанство, по стапка од 0,38%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанството по стапка од 0,30%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност по стапка од 1%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност по стапка од 1%;
5. придонес од личен доход од нестопански дејности по стапка од 1%;
6. придонес од личен доход на даночни обврзници од стопанска и професионална дејност кој данокот го плаќаат во паушален износ по стапка од 10%.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување висината на стапките на придонесите за социјална заштита на општина Гостивар, бр. 0801-15/1 од 13 април 1987 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0801-34/1
28 март 1989 година
Гостивар

Претседател,
Наум Наумоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КОЧАНИ

158.

Врз основа на член 103 став 1 и 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83, 43/85, 50/87 и 27/88) и член 170 став 1 точка 6 од Статутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани, Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани, на седницата на соборите на делегати — корисници на услуги работници и на делегатите даватели на услуги, одржана на 6 април 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1989 година се утврдува во висина од 7,5% од бруто личниот доход на работниците во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 4%;

— стапката на придонесот за права од здравствена заштита што самостојно ги утврдува заедницата од 3,5%.

Член 2

Работните луѓе што вршат занаетчиска, угостителска и друга дејност со средства за работа над кои имаат право на сопственост и работните луѓе кои со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност должни се да плаќаат придонес за здравствена заштита и тоа:

— за лицата кои плаќаат придонес во паушален износ, основица за пресметување и плаќање на придонесот ќе претставува планираниот просечен личен доход за 1989 година од 8 400.000 динари, кој не може да биде помал од просечниот гарантиран личен доход за 1989 година со примена на нето стапка од 12,5%;

— за лицата кои плаќаат придонес по остварен доход основица за пресметување и плаќање на придонесот ќе претставува даночната основица — остварен доход, кој не може да биде помал од просечниот гарантиран нето личен доход за 1989 година со примена на стапка од 12,5%.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа и професионално заболување се определува и тоа:

— по стапка од 0,30% од доходот на организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници од стопанството распоредени во областа од 1—11 од Одлуката за единствена класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/76 и 62/77).

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став е остварениот доход на организацијата;

— по стапка од 0,50% од личниот доход за обврзниците на придонесот распоредени во областите 12, 13, 14 од Одлуката за единствена класификација на дејностите.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставува бруто личниот доход;

— по 2% од нето исплатениот надомест обврзниците на придонесот за вработените кои работат по договор за дело.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став претставува нето исплатениот надомест.

Член 4

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за работниците испратени на работа во странство од организациите на здружен труд (деташирани работници) се определува по стапка од 20% од утврдената основица што ја претставува:

— просечниот нето личен доход на работниците во матичната организација исплатен во годината што ѝ претходи на годината во која работникот е испратен на работа во странство;

— за работниците кои не оствариле личен доход во претходната година, како основица се зема исплатениот просечен нето личен доход во категоријата што ја има деташираниот работник.

Основиците од претходниот став во текот на годината се применуваат како аконтација.

По завршната сметка утврдените основици се применуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација во годината кога деташирањето е извршено според претходната година.

Член 5

За обврзниците на придонесот за здравствена заштита — корисници на права од пензиското и инвалидското осигурување, за кои основицата е определена во нето лични примања, придонесот за здравствена заштита ќе се пресметува и плаќа на нето пензиските примања со примена на пресметковна стапка за чист личен доход врз основа на збирот на републичките и општинските стапки на придонесите од личниот доход.

Член 6

За лицата привремено невработени додека се пријавуваат во ОСИЗ за вработување придонес за здравствена заштита ќе плаќа ОСИЗ за вработување по стапка од 12% на вкупно остварените приходи од придонесот за вработување евидентирани во образец Б 2.

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од претходниот став ќе се врши при исплатата на паричниот надомест на привремено невработените лица, со примена на стапка од ставот 1 на овој член.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Член 8

Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да се применуваат одлуките бр. 0203-684 од 24 декември 1987 година и бр. 0203-79 од 25 март 1988 година

Бр. 0203-197

6 април 1989 година

Кочани

Собрание на општинската СИЗ за здравствена заштита — Кочани

Претседател,

Благој Ситновски, с. р.

Собор на делегатите — корисници на услуги — работници

Претседател,

Иванка Димитрова, с. р.

Собор на делегатите — даватели на услуги

Претседател

д-р Љиљана Хаџиева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — РАДОВИШ

159.

Врз основа на член 105 од Законот за здравствена заштита и член 160 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на здравствена заштита и Соборот на делегатите од здравството — даватели на здравствената заштита, одржана на 21 март 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1989 година се определува во висина од 9% од бруто личниот доход и другите примања, во кои се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствената заштита на осигурениците од 4,50%;

— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита што припаѓаат над задолжителните видови и другите права од здравствената заштита од 4,50%.

Член 2

Висината на придонесот за здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести се определува и изнесува 0,50%.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставува бруто личниот доход и другите примања.

Средства за здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболувања од професионални заболувања, по стапка од 0,50%, пресметуваат и плаќаат обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основницата.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на работници испратени на работа во странство од основните организации на здружен труд и другите организации и заедници (детасирани работници) се определува по стапка од 25% од утврдената основница што ја претставува месечниот просечен личен доход по работни организации исплатени во годината што ѝ претходи на годината во која е испратен работникот во странство, односно просечниот месечен нето личен доход во матичната организација остварен во претходната

година на сите работници од категоријата што ја има детасираниот работник за работници кои не оствариле личен доход во претходната година.

Основицата од претходниот став се исплатува во текот на годината како аконтација.

По завршната сметка, утврдените основници се пресметуваат и уплатуваат зголемени со просекот на зголемениот личен доход во матичната организација според претходната година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 0201-140/4 од 26 април 1988 година.

Бр. 0201-130/4

21 март 1989 година

Радовиш

Претседател,

Борка Ристова, с. р.

160.

Врз основа на член 106 од Законот за здравствена заштита и член 160 став 1 точка 5 од Статутот на СИЗ за здравствена заштита — Радовиш, Собранието на Заедницата, на заедничка седница на Соборот на корисници на услуги — земјоделци и Соборот на даватели на услуги, одржана на 21 март 1989 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДОНЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

1. Стапката на придонесот од катастарскиот доход на земјоделците се одредува во висина од 25%, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 13% и;

— стапката на придонесот за правата на здравствена заштита и за другите права над задолжителните видови од 12%;

— паушалниот придонес за здравствена заштита — 30.000 динари по член на домаќинство.

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност ќе плаќаат паушален придонес за здравствена заштита, по 50.000 динари по член на домаќинство годишно и тоа:

— 30.000 динари на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита и

— 20.000 динари на име придонес за здравствена заштита за другите права над задолжителните видови на здравствената заштита.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Одлуката ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 0201-140/5 од 26 април 1988 година.

Бр. 0201-130/5

21 март 1989 година

Радовиш

Претседател,

Борка Ристова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КИЧЕВО

161.

Врз основа на член 26, став 11 од Статутот на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Кичево, Собранието на ОСИЗ на седницата одржана на 25 април 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОСИЗ ЗА ПРЕДУЧИЛИШНО И ОСНОВНО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ И ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — КИЧЕВО ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена и дополнување на одлуката за утврдување на пресметковните стапки на придонесите од личните доходи на граѓаните на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата Кичево, за делот на основното воспитание и образование.

Член 2

Во членот 2 од споменатата одлука, став 1 придонес од личен доход од работен однос — 5,90% се менува и гласи:

— придонес од личен доход од работен однос — 6,40%.

Член 3

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи став 1 од член 2 од одлуката бр. 08-993/1 — 1988 година

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 мај 1989 година.

Бр. 08-309/1

26 април 1989 година

Кичево

Претседател,

Коста Софрониоски, с. р

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КИЧЕВО

162.

Врз основа на член 160 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита Кичево, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 25 април 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1989 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/89) во член 1 стапката „7,50%“ се заменува со стапката „8,50%“, во алинејата 1 стапката „3,50%“ се заменува со стапката „4,00%“ и во алинејата 2 стапката „4,00%“ се заменува со стапката „4,50%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 мај 1989 година, без оглед за кој период се однесува исплатата на личниот доход и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1580/10

25 април 1989 година

Кичево

Претседател на Собранието,
д-р Петре Попоски, с. р

Претседател на Соборот на корисници
на услуги — работници,
Боге Петрески, с. р.

Претседател на соборот на
даватели на услуги,
Ване Наумоски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СТРУМИЦА

163.

Врз основа на член 106 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86) и член 22 став 8 од Статутот на Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Струмица, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Струмица на седницата одржана на 17 април 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА СТРУМИЦА ЗА 1989 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од доходот на организациите на здружен труд, личниот доход од работен однос од нестопанство, земјоделска дејност и самостојно вршење на стопанска дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства на ОСИЗ за социјална заштита Струмица, за 1989 година.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за социјална заштита Струмица, за 1989 година изнесуваат:

- придонес од доходот на организациите на здружен труд 0,50%;
- придонес од личен доход од работен однос од нестопанство 0,50%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност 1,50%;
- придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност 0,50%.

Член 3

Организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование и социјална заштита, ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 50% од утврдената стапка во член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,10%.

Организациите од општествената заштита на децата ќе плаќаат придонес од личен доход од работен однос во висина од 70% од утврдената стапка, по член 2 алинеја 2 на оваа одлука, односно 0,14%.

Член 4

Обврзници на социјална заштита од доходот се основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства, распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77) во областа за дејноста од 01 до 11.

Основицата за пресметување на придонесот од доходот на организациите на здружен труд од став 1 на овој член претставува остварениот доход.

Член 5

Обврзниците на придонесот за социјална заштита од личен доход од работен однос се работниците што го остваруваат личниот доход од работен однос.

Член 6

Обврзници на придонесот за социјална заштита од личен доход се и работните луѓе што самостојно вршат земјоделска, стопанска и вонстопанска дејност. Утврдување на наплатата на придонесот за социјална заштита го врши Одделението за општествени приходи на општината во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1989 година.

Бр. 08-44/1

26 април 1989 година

Струмица

Претседател,
Борка Тасева, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје по крената е постапка за амортизација на меница по предлог на предлагачот „Нафтагас“ „Гас“ РО за транспорт, производство и промет на гас, СО-ОО-ООЗТ Нови Сад ООЗТ „Кикиндагас“ — Кикинда, против учесниците во постапката „11 Октомври“ ООЗТ — погон за автобуси — Скопје, и Стопанска банка — Основна банка — Скопје. Меницата е со број 01502781/06518 со номинален износ од 41.023.474 динари. Меницата е издадена на 16. VI. 1988 година и истата е со дата на достасаност 10. IX. 1988 година. Трасант на истата е „11 Октомври“ ООЗТ Погон за автобуси — Скопје.

Меницата е изгубена во моментот кога последниот држател ООЗТ „Кикиндагас“ — Кикинда сакал да ја реализира при СОК — Скопје.

Се моли секој оној кај кого се наоѓа цитираната меница или знае нешто за истата да се јави во судот во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

Во спротивно, по истекот на одреденото време, постапката за амортизација — поништување на меница ќе продолжи и судот ќе донесе решение за поништување на истата.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 56/89. (87)

Општинскиот суд Скопје I — Скопје објавува дека се води спор за исполнење на договор помеѓу тужителот Рахим Тахировиќ од Скопје и третотужениот Камил Зекиров, со непознато место на живеење. Вредност на спорот 520.000 динари. Во смисла на член 84 од ЗПП, за привремен застапник на третотужениот е назначен адвокатот Церков Ристо од Скопје, кој ќе го застапува третотужениот се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, XII П. бр. 3872/87. (86)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Јонузи Минтехаре од село Добридол — Гостиварско да се јави во овој суд во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на овој суд.

Истовремено, судот ги повикува сите лица кои знаат за нејзиниот живот, да му соопштат на овој еуд.

По истекот на рокот од 15 дена, доколку лицето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 12/89.

ОПШТИНСКИ СУД ВО РАДОВИШ

Пред Општинскиот суд во Радовиш е заведен спор за поништување на договор по тужбата на Општинското јавно правобранителство Радовиш против тужените Атанас Јанев од Радовиш и Алексо Славчо Иванов од с. Радичево, општина Струмица, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Алексо Славчо Иванов од с. Радичево да се јави на овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде поставен за привремен застапник Ангел Диманов, дипломиран правник од Радовиш, кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот согласно член 84 од ЗПП.

Од Општинскиот суд во Радовиш, П. бр. 607/88.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надомест на штета по тужбата на Саити Камиле и др. од с. Гургурница, против тужениот Весели Гани од истото село.

Се повикува тужениот Гани Весели од с. Гургурница, а сега со непозната адреса во Германија, да се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Тетово, или во истиот рок да одреди свој полномошник. Во спротивно, преку Центарот за социјална работа во Тетово, ќе му биде одреден приремен застапник кој ќе го застапува до окончавањето на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 539/89.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за смеќавање на владение по тужбата на тужителката Асани Сулдус од Тетово, ул. „Ј. Златановски“ бр. 27, против тужениот Јакуби Јакуб од Тетово, ул. „Керушка“ бр. 1, сега со непозната адреса во Швајцарија.

Се повикува тужениот Јакуби Јакуб од Тетово да се јави во рок од 30 дена пред овој суд, да ја достави својата адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 696/89.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Алексовски Јовче од Тетово, против тужените Шаини Адем Нијази од с. Челопек, сега со непозната адреса во странство. Вредност на спорот 10.000 динари.

Се повикува тужениот Шаини Адем Нијази од с. Челопек да се јави во рок од 15 дена во судот, да ја достави својата адреса или пак постави свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 636/89.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост и владение по тужбата на тужителот Јанчевски Трпко од с. Старо Село, против тужената Заковска Манојлова Вела од с. Старо Село, сега со непозната адреса во САД.

Се повикува тужената Заковска Манојлова Вела од с. Старо Село, да се јави во рок од 15 дена пред судот, да ја достави својата адреса или, пак, постави полномошник. Во спротивно, по истекот на овој рок, судот ќе ѝ постави привремен старател кој ќе се грижи за нејзините права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 706/89.

Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83), инвестиционата група на инвеститорот ООЗТ Живинарска фарма „Белимбегово“ Скопје објавува

О Г Л А С

за јавно наддавање за отстапување на градба на инвестиционен објект за изградба на 8 бетонски силоси со капацитет од по 1000 т. или вкупен капацитет од 8000 т., машинска кука, усипен кош, засолниште, трафостаница, колска вага, портирница со гардебори и пристапни патишта, со целокупна пропратна машинска и електро опрема, сè според инвестиционо-техничка документација.

Ориентациона пресметковна вредност на инвестицијата е 8.000.000.000 динари.

Рок на изградба на објектот е утврден на 5 месеци од денот на воведување на изведувачот во работа.

Објектот ќе биде лоциран во н. Илинден во кругот на фабриката за производство на добиточна храна.

За утврдување на најповолен понудувач инвеститорот ги утврдува следните критериуми, кои понудувачот е должен да ги наведе во својата понуда:

- цена на изведбата — градба на објектот,
- рок на изведувањето,
- пресметка на работите по систем „клуч на рака“ или според изведбени количини (предност „клуч на рака“).
- список на досега изведени поголеми силосни постројки,
- фактор со ценовник на клучните материјали и работна рака за непредвидените работи,
- процент на манипулативни трошоци.

Предност ќе има оној понудувач кој ќе понуди сопствени средства за инвестицијата под најповолни услови.

Понудите да се достават во рок од 20 дена од денот на објавувањето на јавното наддавање, до инвестиционата група за изградба на силосната постројка на адреса: Живинарска фарма „Белимбегово“ — Скопје, во затворен запечатен и подвосочен плик со назнака: „не отворај — понуда“.

За денот на одржувањето на јавното наддавање понудувачите дополнително ќе бидат известени.

Со инвестиционо-техничката документација и останатите услови за градба на објектот заинтересираните можат да се запознаат во Управата на ООЗТ Живинарска фарма „Белимбегово“, н. Илинден — Скопско, секој ден од 10 до 14 часот.

Одлука за отстапување на градба на објектот инвеститорот ќе донесе во рок од 10 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а најповолниот понудувач е должен во рок од 10 дена сметано од денот на известувањето да склучи договор за градба со инвеститорот и да почне со градба на објектот.

СОДРЖИНА

338. Одлука за доделување на позајмица од средствата на Републиката што ги оствари од вишокот на приходите над расходите на Народната банка на Македонија за геолошки истражувања — — — — — 361
339. Одлука за висината на паричната награда за уништување на волците — — — — — 361
340. Одлука за доделување на наградата „Климент Охридски“ во 1989 година, за особено значајни остварувања во образованието, културата и здравството од интерес за Социјалистичка Република Македонија — — — — — 361

341. Решение за одобрување употреба на учебникот Математика за V одделение — — — — — 361
342. Решение за одобрување употреба на учебникот Историја за VHI одделение — — — — — 362
343. Решение за одобрување употреба на учебникот Руски јазик за VIII одделение — — — — — 362
344. Решение за одобрување употреба на учебникот Литература со примери за I година на албански јазик — — — — — 362
345. Решение за одобрување употреба на учебникот Литература со примери за I година на турски јазик — — — — — 362
346. Решение за одобрување употреба на учебникот Економика и организација на здружениот труд за I година — — — — — 362
347. Решение за одобрување употреба на учебникот Хемија за I година — — — — — 363
348. Решение за одобрување употреба на учебникот Основи на угостителството и туризмот за I година — — — — — 363
349. Решение за одобрување употреба на учебникот Послужување I и II дел — — — — — 363
350. Решение за одобрување употреба на учебникот Основи на сообраќајот за I година — — — — — 363
351. Решение за одобрување употреба на учебникот Руски јазик за III година — — — — — 363
352. Решение за одобрување употреба на учебникот Читанка за III одделение на турски јазик — — — — — 364
353. Решение за одобрување употреба на учебникот Читанка за III одделение на албански јазик — — — — — 364
354. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на основица и стапка за пресметување на придонесот за Стопанската комора на Македонија — — — — — 364

Општествени договори и самоуправни спогодби

155. Договор за усогласување на судските такси — — — — — 364

Општи акти на самоуправните интересни заедници

156. Одлука за утврдување висината на придонесите на Републиката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — — — — — 371
157. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за висината на стапките на придонесите за социјална заштита на општината Гостивар — — — — — 371
158. Одлука за стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1989 година — — — — — 372
159. Одлука за стапките на придонесите за здравствена заштита на работниците за 1989 година — — — — — 373
160. Одлука за стапката на придонесот од кастарскиот доход и паушалниот придонес по осигуреник за здравствена заштита на земјоделците што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост за 1989 година — — — — — 373
161. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на пресметковните стапки на придонесите од лични доходи на граѓаните на ОСИЗ за предучилишно и основно воспитание и образование и општествена заштита на децата — Кичево за 1989 година — — — — — 374
162. Одлука за зголемување на стапката на придонес за здравствена заштита на работниците за 1989 година — — — — — 374
163. Одлука за утврдување стапките на придонесите за социјална заштита на општината Струмица за 1989 година — — — — — 374